

**ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУКАТА:**

**НАПРЕДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕШТИНИ – КЛУЧ ЗА УСПЕШНА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА**

**15 – 18 МАЈ 2025, OLYMPIAN BAY GRAND RESORT 4\*, LEPTOKARIA, GREECE**

Податоци за правниот субјект на учесникот/те на обуката:			
Правен субјект:			
Адреса:			
Лице за контакт:			
Емаил:		Телефон:	
Име и презиме на учесникот/те:	Емаил	Соба* (види табела)	
		2/КВ*	1/КВ**

Формуларот пополнет, потпишан и скениран испратете го на Е-Mail: [primal@primaleducenter.com](mailto:primal@primaleducenter.com) или [seminar@primal.edu.mk](mailto:seminar@primal.edu.mk). По добивање на овој формулар Примал ќе ви достави профактура со цени базирани на вашето пријавување според табелата подолу:

	Пријавување до 25 април 2025	Пријавување по 26 април 2025
Цена по учесник во двокреветна соба*	22,900.00 ден.	24,900.00 ден
Цена по учесник во еднокреветна соба**	29,900.00 ден	31,900.00 ден

Пријавувањето ќе трае додека не се пополнат резервираните соби во Хотелот. Крајниот рок за пријавување е **05 мај 2025** и ова важи само ако има слободни соби!

**Со потпишување на овој формулар ја потврдувате веродостојноста на податоците и се согласувате со условите за откажување<sup>1</sup> на учеството на оваа обука.**

Напомена: Примал нема да ги надомести патните трошоци ако учесниците одлучат да патуваат со сопствен превоз.

Датум: \_\_\_\_\_, г.

\_\_\_\_\_  
Потпис на учесникот

<sup>1</sup> Поради ограничениот број на соби што ги издава хотелот, по испраќање на овој формулар, откажувањето на учеството не е дозволено. Со пополнување на овој формулар Вие се согласувате дека вашата организација во целост ќе го плати износот на обуката и во случај на откажување на учеството.